

Одговорот на прашањето дали Владо Бучковски, експремиер и екслидер на СДСМ е виновен за набавката на резервните делови за тенковите Т-55, е неизвесен и лебди во воздух, бидејќи е обременет со многу потпрашања, кои произлегуваат од преголемата политичка конотација, која беше создадена во текот на судскиот процес, а сè она што ќе се испили по изрекувањето на затворската казна од 3,5 години е само дополнување на приказната, која почна лани да се реализира пред тој да се врати од одмор во Грција.

Без разлика што пресудата не е правосилна и обвинетите ќе ја обжалат пред Апелациониот суд во Скопје, сепак многу процедурални работи се направени наопаку, од приведувањето на Бучковски, потоа до одземањето на имунитетот и до циркусот кој се прави во и надвор од судницата.

Прво, лицата јавно беа "линчувани", иако за тоа сè уште не беа обвинети.

Второ, политичарите, било од левата или од десната страна, постојано вршеа притисок врз судијата, но и врз правосудството, бидејќи станува збор за лица, кои сè уште високо котираат во македонската политичка шема и при тоа се сметаат за недопирливи, иако можеби за нив има силни материјални докази за стореното кривично дело. Меѓутоа, кога му се суди на еден експремиер и екслидер на СДСМ сè мора да е под знакот на "МАДОНА".



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ШТО СÈ СЕ КРИЕ ЗАД ПОРАНЕШНАТА МИНИСТЕРСКА ФУНКЦИЈА?

Заврши првата сезона од судската серија, односно филмската политичка сапуница, во која главен актер е експремиерот и екслидерот на СДСМ д-р Владо Бучковски, кој се товари за наводна прекумерна набавка на резервни делови за тенковите Т-55 кои, ете, сакале или не, беа во фокусот на вниманието во 2001 година, а и подоцна, бидејќи со акциониот план за влез во НАТО, тенковите беа стопени и претворени во челик. Но, челикот се претвори во "бумеранг" и тој го удри по глава.

Зошто? Да одговори на прашањето - дали д-р Владо Бучковски, како тогашен министер за одбрана, заедно со уште неколку осомничени ја злоупотребил службената положба и ја оштетил државата за повеќе од 2,5 милиони евра.

Одговорот е неизвесен и лебди во воздух, бидејќи е обременет со многу потпрашања, кои произлегуваат од преголемата политичка конотација, која беше создадена во текот на судскиот процес, а сè она што ќе се испили по изрекувањето на затворската казна од 3,5 години е само дополнување на приказната, која почна лани да се реализира пред тој да се врати од одмор во Грција. На 1 или 2 август беше "уапсен" на македонската граница, по што беше побарано да му се симне пратеничкиот имунитет, кој подоцна акробатски го бранеа негови т.н. партиски пријатели.

Кој сè минатата година го бранеше Бучковски? Гради во гради се биеја аргументи "за" или "против", а најголемиот чаламција ја затвори пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ оти му го симна имунитетот.

И тогаш и сега никој не се праша - луѓе зошто е овој циркус? Зарем не може мирно да се седне и да се дебатира? Но, кај нас во политиката нема паметни и трезвени лица, освен жртвени јарци. Затоа се наметнува прашањето што се крие во позадина? Кој го предаде Бучковски? Оној кој го постави на тронот во СДСМ или тој станува колатерална штета!?

Доколку се соберат сите факти, без да расудуваме или да ги оценуваме претставените материјални докази на судењето, не е тенденциозно да се прашама дали "Бучко" е наместен за грешките во СДСМ? Дали за ова постојат докази или...?

Пред устоличувањето на Владо Бучковски на лидерската позиција партијата беше компактна, а по него сè е апокалиптичен потоп. Четири години по потопот Бранко Црвенковски ја гради "Ноевата барка" за социјалдемократите.

Од друга страна, во име на борбата против корупцијата, власта ги дочека своите пет минути, фати крап, кој препуштајќи му го на судството го пече на жар. Но, доколку се следат настаните



околу интересот за судењето на Бучковски, тогаш многу црти се слични со аферата "Раштански лозја", каде СДСМ фаќаше капиталец.

Во таа политичка игра или местенка жртвен јарец беше "Брат Љубе", кој за друг случај ја помириша затворската "мемла" во Шевенинген во Холандија.

На крајот на краиштата, во име на демократијата, во име на борбата против корупцијата и во име на македонската традиција, резултатот во местенките меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, е еден спрема еден. Жртвите беа филмски фа-

"НОЕВА БАРКА ЗА БУЧКОВСКИ"

кани во пајаквата мрежа, пред време обвинети и линчувани за на рајата да ѝ се прикаже дека во царштината ни Република Македонија тече мед и млеко. Меѓутоа, во оваа комплексна природа човек треба да е глупав или да носи очила за да сфати дека карванот си врви, а кучињата лаат.

НЕЕДНАКОВ ТРЕТМАН

Имено, без разлика што пресудата не е правосилна и обвинетите ќе ја обжалат пред Апелациониот суд во Скопје, сепак многу процедурални работи се напра-

стореното кривично дело. Меѓутоа, кога му се суди на еден експремиер и екслидер на СДСМ, сè мора да е под знакот на "МАДОНА". Тоа значи дека третманот треба да е посебен, сличен на оној од вилпозите, додека другите, оние кои мака мачат со должината на судските процеси можат да умрат, чекајќи ја правдата по македонските судови. Но, пред судот нели сите треба да се еднакви, па макар и тоа да бил цар или питач, бидејќи само кадијата пресудува дали има или нема вина кај обвинетото лице. Тоа што се случува во текот на доказната постапка е приказна за себе - се кршат човековите права, но се кршат и копјата на политичките партии, кои длабоко се инволвирани во овој судски процес.

Во овој момент едно е сигурно дека прво треба да ги осудиме партиите, бидејќи не сакаат да ги отргнат канците од правосудството. Затоа судиите се под пресија која, директно или индиректно, влијае врз проценката за изрекување на казна за стореното дело.

Прашањето дали има вина кај обвинетиот тешко е да се одговори, бидејќи ако нема цврсти материјални докази вниманието ќе се фокусира на политичката позадина, која демне од сите страни. Со тоа се прави дополнителен притисок врз судските инстанции, кои треба да пресечат - дали има или нема повреда во кривичната постапка, односно дали има валидна аргументација за изречената затворска казна. Доколку се измерат сите аргументи, тогаш судењето би минало во многу помирна атмосфера, но вака станува мошне интересно. Жешкиот костен му е препуштен на судот, а политичките актери го подгреваат маслото на огнот. Опозицијата смета дека ова е политички монтиран процес, а владејачките структури немаат коментар. Оваа ситуација, исто така, го активира прашањето - дали треба да постои политички коментар или оценка на неправосилна судска пресуда. Зошто се коментира судска одлука? Доколку за тоа дело беше осуден Трпе, никој од пратениците

или од лидерите на партиите немаше да се јави да коментира или да плука, бидејќи имунитетот го штити од јавно изречениот збор, кој секогаш алудира на клеветата или на конструирање на шпекулација.

Затоа ли сите ја кршат Универзалната декларација за човекови права?


Според првообвинетиот за наводната набавка на резервните делови за тенковите Т-55, "судската пресуда е само последна егзекуција, бидејќи јас бев осуден уште на 1 август минатата година, кога некој се обиде без присуство на јавноста и во мое отсуство да ми го одземе пратеничкиот имунитет".

Поранешниот премиер Владо Бучковски, на свечената седница по повод 60-годишнината од усвојувањето на Универзалната декларација за човекови права, посочи дека со горчина го почувствувал "политичкиот камшик" и не можел да си го оствари правото на правично и фер судење.

"Не се каам што бев редовен на сите судски рочишта и подготвен да ја докажам невиноста. Сè до завршните зборови имавме коректно однесување од Судскиот совет и од судијата. Нашиот оптимизам го градевме врз тоа што Обвинителството собра храброст и повлече дел од обвинението, што навестуваше ослободителна пресуда. Но, очигледно викендов некој друг ја напиша пресудата. За 60 секунди да се осудат петмина обвинети без збор образложение е голем скандал и срам за Македонија", оцени Бучковски.

По изрекувањето на пресудата СДСМ го држеше во неизвесност својот сопартиец, цели 24 часа го градеше партискиот став околу судската одлука. Портпаролот Емилијан Станковиќ порача дека ВМРО-ДПМНЕ со своите потези не создала атмосфера за фер судење на поранешниот премиер и нивен поранешен партиски претседател.

"Владата на ВМРО-ДПМНЕ создаде амбиент во кој пресудата во јавноста беше изречена пред да ја изрече судот. Имајќи



ЕКСПРЕМИЕРОТ И ЕКСЛИДЕР
НА СДСМ Е ВО СТАПИЦА

вени наопаку, од приведувањето на Бучковски, потоа до одземањето на имунитетот и до циркусот кој се прави во и надвор од судницата.

Прво, лицата јавно беа "линчувани", иако за тоа сè уште не беа обвинети.

Второ, политичарите, било од левата или од десната страна, постојано вршеа притисок врз судијата, но и врз правосудството, бидејќи станува збор за лица, кои сè уште високо котираат во македонската политичка шема и при тоа се сметаат за недопирливи, иако можеби за нив има силни материјални докази за

предвид дека оваа судска одлука не е конечна, искрено се надеваме дека во најавената жалбена постапка Апелациониот суд исклучително ќе суди слободно, според доказите, фактите, законот и правдата, ослободен од политичките притисоци", истакна Станковиќ.

Иако не е во ред да се коментираат судски пресуди, сепак претседателот на ЛДП Јован Манасиевски оцени дека последните две години македонското судство е под силен неиздржлив притисок од страна на извршната власт.

"Оваа пресуда на Бучковски ја сфаќам повеќе како потреба на Владата за трофеј, отколку како исход на реален судски процес. Да потсетам на големата помпа околу случајот 'шверц со армиско оружје'. Беа изречени пресуди, беше водена хајка, но пред некој ден Врховниот суд целосно ја поништи пресудата. Тоа говори дека овие процеси се водат со големи аномалии и дека поентата е повеќе политичка сатанизација и освојување трофеи отколку реални судски процеси", изјави Манасиевски.

Пратеникот Џевад Адеми од ДУИ не сакаше официјално да го каже ставот на партијата, но ја нагласи својата огорченост, бидејќи како поранешен политички затвореник сочувствува со колегата пратеник.

"Како граѓанин имам непријатно чувство по пресудата за господинот Бучковски. Кај нас практично сè се политизира и мириса на партизација на институциите. Немам информации според кои мо-



МНОГУ ЗБОРОВИ, А ПРАЗНИ ДЕЛА

Во име на демократијата, во име на борбата против корупцијата и во име на македонската традиција, резултатот во местенките меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, е еден спрема еден. Жртвите беа филмски фаќани во пајаковата мрежа, пред време обвинети и линчувани за на рајата да ѝ се прикаже дека во царштината ни Република Македонија тече мед и млеко. Меѓутоа, во оваа комплексна природа човек треба да е глупав или да носи очила за да сфати дека карванот си врви, а куќињата си лаат.

жам да мислам дека одлуката не е заснована на закон. Но, контекстот во кој се носи одлуката, начинот на кој се водеше целата постапка остава впечаток дека се работи за партиска пресметка, а не за чесно и правично судење", изјави претседателот на НСДП, Тито Петковски.

Со сличен став е и либералот Стојан Андов, кој повторил дека Македонија е доведена во непријатна ситуација. Тој смета дека пресудата е престога.

"Не можам да проценам дали тврдењата на Бучковски дека имало политички притисоци се точни. Бев убеден дека ќе има ослободителна пресуда и навистина сум изненаден", изјави Андов.

ШТО СОДРЖИ АФЕРАТА?

Случајот "Резервни тенковски делови" се однесува на набавката на делови за армиските тенкови "Т-55", која била спроведена кон крајот на 2001 година, но откако Генералштабот на АРМ, добил разузнавачки сознанија за постоење т.н. пролетна офанзива. Тој поднел барање до Министерството за одбрана за ремонт на тенковите, бидејќи се подготвувала ваква опасност.

Како понудувач на потребните делови се јавила скопската фирма "МЗТ-ФОП", чија дејност всушност е наменско производство на делови. Договорот меѓу МО и "МЗТ-ФОП" е склучен на 15 октомври 2001 година, а како негов потписник се јавува и тогашниот министер Бучковски. Испораката на деловите "МЗТ-ФОП" ја извршила целосно и во законски предвидениот рок, но затоа, пак, МО преку судско порамнување и застапување од Јавното правобранителство, на суд се избори испорачаното да го плати на рати.

Во текот на 2002 година во јавноста се слушна за оваа афера за набавка на вишок делови за тенковите, а против Бучковски беше поднесена кривична пријава за злоупотреба на службената по-

ложба. При тоа, цели десет месеци Јавното обвинителство го истражуваше случајот со тенковските делови и на крај донесе одлука пријавата да биде отфрлена. Но, по пет години, за истиот случај и за истото дело, поднесена е нова пријава за Бучковски, која беше прифатена од страна на ЈО. Овој процес се случуваше пред минатогодишното чествување на празникот Илинден, кога на пратеникот му беше одземен имунитетот и му беше изречена мерка притвор. Во меѓувреме тој го прекина одморот во Грција и се појави на македонската граница, од каде беше спроведен пред истражен судија. Самото појавување пред судот, на 1 август 2007 година, беше проследено со масовни протести, по што му беше укината мерката притвор, а му беше одземен пасошот како гаранција дека нема да ја напушти земјата. Судскиот процес против петтемина обвинети за резервните тенковски делови почна на 29 октомври минатата година, а обвинетите се бранеа дека во случајот нема ништо спорно и дека репарирањето на тенковите било потреба. На распит беа повикани бројни сведоци, а меѓу нив и луѓе од военото разузнавање, кои тврдеа дека репарирањето на тенковите требало да биде реализирано токму поради оперативните сознанија кои упатувале на можност од пролетна офанзива од припадниците на ОНА.